



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата в одделни издавања бр. 1032-Т-220. за огласи 1032-Т-221.

Среда, 13 јуни 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дин. — Преплатата за 1956 година изнесува 1500.— дин., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 3. — Телефони: Редакција 26-833, Администрација 26-216, Продажно одделение 22-618, Тел. централа 23-016.

311.

Врз основа на точ. 1 и 8 од одделот 2 и точ. 10 од одделот 3 главата XXIV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСКЛАДУВАЊЕ ОБЕМОТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1956 ГОДИНА СО РАСПОЛОЖИВИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. Народната банка ќе ги намали за 12% износите на средствата предвидени во Општиот инвестиционен фонд за финансирање на инвестиционите објекти на индустријата, рударството и поморскиот сообраќај во 1956 година ако изградбата на овие објекти не се довршува во потполност во 1956 година, освен износите на средствата за инвестициони објекти што ќе ги определи Сојузниот извршен совет со посебно решение.

II. Народната банка ќе го прекине финансирањето од средствата на Општиот инвестиционен фонд на оние инвестициони објекти за кои е предвидена опрема од увозот, ако инвеститорите не обезбедиле набавка на таа опрема.

III. Стопанските организации на индустријата и на рударството чии објекти се финансираат од Општиот инвестиционен фонд а кои со еден дел веќе се наоѓаат во погон (опитен или редовен), се должи финансирањето на изградбата на тие објекти да го вршат и со сопствени средства, и тоа:

1) стопанските организации во индустријата:

а) со 50% од износот на средствата на својот амортизационен фонд за замена кој според важечките прописи може да се користи во 1956 година;

б) со 50% од износот на средствата за самостојно располагање на стопанските организации утврдени според одредбите на точ. 1 под а) и точ. 2 ст. 3 од Одлуката за ограничување на трошењето и за употреба на средствата на определените фондови во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56);

2) стопанските организации во рударството:

а) со 30% од износот на средствата на својот амортизационен фонд за замена кој според важечките прописи може да се користи во 1956 година, освен рудниците на јаглен;

б) со 50% од износот на средствата за самостојно располагање на стопанските организации утврдени според одредбите на точ. 1 под а) и точ. 2 ст. 3 од Одлуката за ограничување на трошењето и за употреба на средствата на определените фондови во 1956 година.

Средствата што стопанските организации се должни да ги издвојат за финансирање на објектите во индустријата и во рударството не можат да го надминат износот на средствата кој во Општиот инвестиционен фонд во 1956 година бил предвиден за тие објекти.

IV. Околиите на чие подрачје се изградуваат објекти на индустријата и рударството кои се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд, се должни за финансирање на овие објекти во 1956 година да издвојат 50% од средствата на своите општествени инвестициони фондови кои мо-

жат да се користат во 1956 година, освен средствата што според одредбите на одделот 5 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година можат да се употребат исклучиво за инвестиции во селското стопанство.

Износите што околиците се должни да ги издвојат за финансирање на објектите во индустријата и рударството на своето подрачје, не можат да го надминат вкупниот износ на средствата што во Општиот инвестиционен фонд бил предвиден во 1956 година за тие објекти намален за износот на средствата што го издвојуваат стопанските организации во смисла на точката III од оваа одлука.

Износите што околиците ги издвојуваат во смисла на одредбата од претходниот став, им се даваат на инвеститорите во вид на заем, а ануитетите што ги плаќаат инвеститорите му припаѓаат на општествениот инвестиционен фонд.

V. При пресметувањето на расположивите средства од точ. III и IV на оваа одлука, претходно има да се одбијат:

1) примените дотации;

2) обврските спрема Општиот инвестиционен фонд.

VI. За износот на средствата издвоени во смисла на точ. III и IV од оваа одлука се намалува износот на средствата предвиден во Општиот инвестиционен фонд за финансирање на објектите на индустријата и рударството во 1956 година.

VII. Се овластува Народната банка:

1) во смисла на точ. 9 и 10 одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и на одредбите од оваа одлука, а во согласност со Сојузниот извршен совет, да ја утврди височината на средствата од Општиот инвестиционен фонд за 1956 година за одделни инвестициони објекти, како и да го изврши ускладувањето на склучените договори за заем во смисла на одредбите на оваа одлука;

2) да изврши пренос на средствата што во смисла на одредбите од точ. III и IV на оваа одлука ги уплатуваат инвеститорот и околицата, без нивни посебен налог.

VIII. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на објектите на воената индустрија што се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

IX. Поблиски прописи за извршување на оваа одлука донесува сојузниот државен секретар за работи на финансите.

X. Оваа одлука влегува во сила со донет на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 228

7 јуни 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Го заменува Секретарот,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

312.

Врз основа на точ. 8 одделот 2 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ТРОШЕЊЕТО И ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1956 ГОДИНА

1. Во 1956 година се ограничува трошењето на средствата од општествените инвестициони фондови на околиите и општините чија употреба е регулирана со Уредбата за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56), на фондовите за унапредување на шумарството, како и на средствата за самостојно располагање на стопанските организации, и тоа:

а) на средствата на општествените инвестициони фондови на околиите и општините, како и на средствата за самостојно располагање на стопанските организации — во височина од 20% од износот на остварените приходи на овие фондови односно средства;

б) на средствата на фондовите за унапредување на шумарството — во височина од 12% од износот на остварените приходи на тие фондови.

2. Како приход на општествените инвестициони фондови на околиите и општините во смисла на претходната точка, се сметаат, покрај приходите на тие фондови за 1956 година, уште и:

а) износите наплатени во 1956 година што потекнуваат од ненаплатени приходи од 1955 година и од поранешните години за фондовите со иста намена;

б) износите на средствата на укинатите фондови што се пренесуваат во општествените инвестициони фондови од точ. 1 на оваа одлука според чл. 36 од Уредбата за општествените инвестициони фондови.

Како средства на фондовите за унапредување на шумарството од претходната точка се подразбираат пренесените средства од 1955 година, како и средствата што се формираат во 1956 година.

Ограничувањата од точ. 1 под а) од оваа одлука се однесуваат на средствата на фондовите на стопанските организации формирани од средствата за самостојно располагање и распоредени во тие фондови по завршните сметки за 1955 и за поранешните години.

Ограничувањата од претходниот став не се однесуваат на делот од средствата за самостојно располагање што стопанските организации го уплатиле од средствата кои според важечките прописи можат да се употребат за плати на работниците и службениците.

3. Ограничувањето на трошењето на средствата од точ. 1 на оваа одлука не се однесува на:

а) непотрошениот дел од тие средства што во 1956 година е издвоен заради полагање депозит во смисла на одредбите од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 2/56);

б) делот од средствата на инвестиционите фондови на околиите и општините што произлегува од дотациите од Општиот инвестиционен фонд или републичкиот инвестиционен фонд.

4. Средствата што можат да се трошат во смисла од точ. 1 на оваа одлука, првенствено ќе се употребат, пред исплатата на другите обврски:

а) за исплата на обврските спрема Општиот инвестиционен фонд;

б) за исплата на обврските според одредбите од Одлуката за ускладување обемот на инвестициите во 1956 година со расположивите средства на Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56).

5. Средствата на инвестициониот фонд на околијата можат да се употребат за намиривање на обврските спрема републичкиот инвестиционен фонд и спрема инвестиционите фондови на автономните единици, во смисла на ставот 1 одделот 4 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1956 година,

откога ќе се намират обврските од точ. 4 на оваа одлука.

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансииите.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 227

7 јуни 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Светозар Букмановиќ, с. р.

Го заменува Секретарот,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

313.

Врз основа на точ. 1 и 8 од одделот 2 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ШТО СЕ ВРШИ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Одобрувањето на заемите од Општиот инвестиционен фонд може да се услови со учество на инвеститорите во финансирањето на инвестициите.

Средства со кои инвеститорот учествува во финансирањето на инвестициите се определуваат во процент од претсметковната вредност на инвестициите која служи како основ за склучување договори за заем. Процентот на учеството се внесува во договорот за заем кој се склучува меѓу инвеститорот и Народната банка.

Видовите инвестиции за кои е потребно учество на инвеститорот во финансирањето на инвестициите и минималните проценти од ст. 2 на оваа точка за одделни видови инвестиции ги утврдува Управниот одбор на Народната банка со согласност од Сојузниот извршен совет.

При утврдувањето на условите за одобрување на инвестиционите заеми може да се предвиди како услов за добивање заем на конкурс најголем понуден износ на учество на инвеститорот во финансирањето.

2. Учеството во финансирањето на инвестициите инвеститорот го обезбедува од средствата што според важечките прописи можат да се употребат за односниот вид инвестиции.

Со средствата на амортизациониот фонд стопанската организација може да учествува во финансирањето на инвестициите само по заемите за реконструкција на постројките и на другите основни средства на стопанските организации, ако со тоа не се доведува во прашање редовното одржување и замена на постојните постројки и на другите основни средства на стопанската организација.

3. Инвеститорот е должен со барањето за заем да поднесе доказ за обезбедувањето на средствата за учество во финансирањето на инвестициите.

Инвеститорот е должен при секое користење на средствата од заемот претходно да уплати соодветен износ на учеството.

Ако инвеститорот го обезбедува учеството во финансирањето на инвестициите со средства од општествениот инвестиционен фонд на политичкото-риторијалната единица, при склучувањето на договорот за заем е должен да поднесе потврда од надлежниот орган на политичкото-риторијалната единица дека за оваа цел се обезбедени средства во општествениот инвестиционен фонд за текуштата година, како и дека за овие цели ќе се обезбедат средства и во наредните години.

4. На заемите одобрени пред влегувањето во сила на оваа одлука и натаму ќе се применуваат прописите за учеството на инвеститорите во финансирањето, со тоа што од 1 јануари 1956 година нема да се применува одредбата на точ. 4 ст. 3, одделот 1 од Одлуката за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финан-

судаат од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 229

7 јуни 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

314.

Врз основа на одредбата од главата XV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОПШТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1956 ГОДИНА

1. Одредбите на точката 9 од Одлуката за одделните срокови на траењето и за условите на општиното производство во 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/55) ќе се применуваат на одобрувањето на кредитите за обртни средства потребни за општиното производство и во 1956 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 223

4 јуни 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува

Потпретседател,

Секретарот,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

315.

Врз основа на чл. 34 точ. 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во врска со точ. 1 под 3 и 4 од Одлуката за овластување на Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55) во точката 1 под а) во гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранката 313 (Експлоатација на шумите) по зборовите „танинско дрво од костен“ наместо точка и запирка се става запирка и додаваат зборовите: „костенов екстракт“.

2. Во точката 3 под а) во гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранката 313 (Експлоатација на шумите) се брише запирката и зборовите: „костенов екстракт“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 88

2 јуни 1956 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

316.

Врз основа на точ. 1 ст. 3 Одлуката за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/56, а со согласност од Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на Народната банка донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ЗАЕМИТЕ ОДОБРЕНИ ВО 1956 ГОДИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. По заемите за инвестиции во стопанството што се финансираат од заемите одобрени во 1956 година од средствата на Општиот инвестиционен фонд се определуваат следните проценти на учеството:

- 1) За инвестициите во индустријата:
 - а) за инвестициите во производството на јаглен 5%
 - б) за инвестициите во индустријата на градежни материјали 20%
 - в) за инвестициите за производство на материјали со цел на замена на дрвото:
 - за изработка на дрвени и вештачки плочи 30%
 - за друго 20%
 - г) за инвестициите за прехранбена индустрија:
 - за шеќераните и за фабриките на масло 40%
 - за масларите — работилниците за преработка на маслиново уље како и за други 10%;
- 2) За инвестициите во селското стопанство:
 - а) за хидротехнички мелиорации 15%
 - б) за приплоден добиток 15%
 - в) за економски згради 40%
 - г) за долгогодишни засади 40%
 - д) за трактори, селскостопански машини и справи 10%
 - е) за багери и мелиорациони машини 15%
 - ж) за објекти, доработки, преработки и складирање на селскостопански производи:
 - за ремонтни работилници, складови за семенска стока и за сушари за пченка 20%
 - за други објекти 40%
 - з) за објекти на новооснованите селскостопански организации, доколку со ова решение не е определен понизок процент на учеството, за сите намени 20%
 - з) друго 40%.

Како новоосновани селскостопански организации се сметаат сите селскостопански имоти и земјоделски задруги што се основани по 1 јануари 1954 година на земјиште што претходно не било во состав на некоја селскостопанска организација, како и сите оние селскостопански имоти и земјоделски задруги што во текот на 1954 година добиле земјиште издвојено според Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општонароден имот и за доделувањето на земја на селскостопанските организации, ако тоа зголемување изнесува над 100% од првобитниот земјишен фонд со кој имотите или задругите располагале пред ова зголемување;

- 3) за инвестициите во градежништвото:
 - а) за инвестициите за замената на дрво (метални скелиња, оплати и др.) 10%
 - б) за машини и опрема на градежништвото и на градежното занаетчиство 30%;
- 4) За инвестициите во трговијата, угостителството и туризмот 50%;
- 5) За транспортни средства во сите стопански области и гранки 30%;
- 6) За набавка на опрема од трипартитната помош 10%.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува за заемите одобрени без конкурс од денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

а за заемите одобрени во конкурсите почнувајќи од 1 јануари 1956 година.

О. бр. 70
5 јуни 1956 година
Белград

Народна банка
Гувернер,
Војин Гузина, с. р.

317.

Врз основа на чл. 32 ст. 1 точ. 4 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55), Народната банка, со согласност од Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ КОЈ СЕ ДАВА ВО ГОТОВО ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ

1. Во Решението за определување процентот кој се дава во готово пред користењето на потрошувачките кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/55), во точ. 1 ст. 1 наместо „10%“ се става „5%“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 66
29 мај 1956 година
Белград

Народна банка
Гувернер,
Војин Гузина, с. р.

318.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и точка 6 одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, а по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка распишува

XIV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

Со овој конкурс се даваат инвестиционни заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд:

I. за потребите на трговијата — за следните намени:

- 1) за изградба на магацини за сместување и чување на селскостопанските производи непосредно наменети за широка потрошувачка, освен житата;
- 2) за набавка на камиони;
- 3) за набавка на разладни уреди за магацини и продавници;

II. за потребите на угостителството — за следните намени:

- 1) за реконструкција и модернизација на хотелите и пансионите во поважни туристички места и во главните градови;
- 2) за набавка на механизација за приготвување храна и на автомати за самопослужување во угостителските дукани за масовна исхрана во големите градови и индустриските центри;

III. за потребите на туризмот — за следните намени:

- 1) за набавка на автобуси и такси-автомобили во поважни туристички места и во главните градови на народните републики;
- 2) за набавки на опрема за туристичките објекти во поважни туристички места.

ОПШТИ УСЛОВИ

IV. Барањето за инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани г чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а се поднесува на образец на Народната банка, кој може да се добие кај нејзините филијали.

V. Заеми по овој конкурс се даваат под услов со гарантниот заем и другите расположиви средства

на корисникот на заемот односно на гарантот да се обезбедува целосната изградба (набавка) на објектот за кој се бара заемот.

Од средствата на овие заеми не може да се набавува опрема што била веќе употребувана.

VI. Заемобарателот може да понуди интересна норма и во половини односно четвртинки од процент.

VII. Кон барањето за заем се поднесува инвестиционен елаборат врз база на сегашните цени. Инвестициониот елаборат треба да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55 и 54/55), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма, со означување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма треба да ги содржи оние точки од програмата што и' одговараат на природата на инвестицијата за која се бара заемот.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот кој го издал одобрението;

2) список на сите градежни објекти со означување на вкупната вредност за секој објект;

3) главен или идеен проект за секој градежен објект, изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54).

За инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) во идејните проекти до-статочено е да се поднесе диспозиционата скица.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1956 година;

4) спецификација на опремата, со означување на главната карактеристика, како и со означување на цената за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема). Спецификацијата мора да ги содржи и трошоците на транспортот.

VIII. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции, како и на Одлуката за определување висината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), корисниците на заемот се должни да депонираат кај Банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобри-ниот заем.

Исто така, корисниците на заемот се должни да осигураат средства за учество во трошоците на инвестициите за намените означени во точ. I под 2) и точ. III под 1) од овој конкурс (камиони, автобуси и такси-автомобили) во износ од 30%, а за сите други намени — во височина од 50% од претсметковната вредност на инвестицијата.

IX. Заемобарателите се должни кон барањето за заем да и' поднесат на Банката докази за обезбедувањето на гарантниот износ и на учеството во трошоците на изградбата или набавката на инвестиционен објект.

X. Заемобарателот е должен да обезбеди за заемот гаранција на околицата, за што кон барањето поднесува потврда од народниот олбор на околицата. Банката може одобрувањето на заемот да го услови и со гаранција на народната република.

XI. Одобрениот заем заемобарателот ќе може да го користи дури кога ќе ја докаже можноста за набавка на домашна и увозна опрема (врз основа на понуда и сл.).

Ако некоја опрема не може да се набави во земјата. Банката може на заемобарателите на кои ќе им биде одобрен заем за увоз на опрема да им става на располагање потребни девизни средства.

XII. Барањето за инвестиционен заем и инвестициониот елаборат со сите прилози и' се поднесуваат во четири примероци на филијалата на Народната банка кај која заемобарателот има жиро односно буџетска сметка, односно на фамилијата на чие подрачје се наоѓа комуналната банка кај која заемобарателот има жиро или буџетска сметка.

XIII. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) како и другите важечки прописи.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

А. Заеми за потребите на трговијата

XIV. На овој конкурс за давање заеми за потребите на трговијата можат да учествуваат:

- 1) народните одбори;
- 2) трговските претпријатија за промет на селскостопански производи наменети непосредно за широка потрошувачка, освен житата;
- 3) општите земјоделски задруги — само за набавка на камиони и разладни уреди.

XV. Покрај земањето во оглед на можноста за отплатување на заемот и на понудената интересна норма, при добивањето на заеми ќе имаат првенство:

- 1) кај заемите за изградба на магацини за сместување на селскостопански производи, освен житата;

а) заемобарателите во поголеми потрошувачки центри во кои е понеповолен односот меѓу прометот на селскостопански производи освен житата, изразен во просек за периодот од 1952—1955 година, и расположивиот магацински простор;

б) заемобарателите во посрежни реони кај кои е понеповолен односот меѓу откупот на селскостопански производи, освен житата, изразен во просек за периодот од 1952—1955 година, и расположивиот магацински простор имајќи ги во вид сообраќајните услови;

в) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестицијата;

г) заемобарателите што ќе понудат покус срок за отплатување на заемот.

Под расположив магацински простор се подразбира секој простор кој во 1955 година се користел за сместување на селскостопански производи, освен житата;

2) кај заемите за набавка на камиони:

а) заемобарателите кои со оглед на сообраќајните врски со центрите на потрошувачката односно на производството имаат понеповолен однос меѓу извршениот промет на селскостопански производи, освен житата, изразен во просек за периодот од 1952—1955 година, и расположивите сообраќајни средства;

б) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестицијата;

в) заемобарателите што ќе понудат покус срок за отплатување на заемот.

XVI. Понудените срокови за отплатување на овие заеми за изградба на магацини со разладни уреди не можат да бидат подолги од 25 години, а за набавка на камиони и разладни уреди за постојните магацини и продавници не можат да бидат подолги од 10 години.

XVII. Барањето за инвестиционен заем мора да се поднесе — за изградба на магацини со разладни уреди најдоцна до 13 август 1956 година, а за набавка на камиони и разладни уреди за постојните магацини и продавници до 13 јули 1956 година.

Б. Заеми за потребите на угостителството

XVIII. На овој конкурс за давање заеми за потребите на угостителството можат да учествуваат:

- 1) народните одбори;
- 2) угостителските стопански организации.

XIX. Покрај земање во обзир на можноста за отплатување на заемот и на понудената интересна норма, при добивањето на заемт ќе имаат првенство:

- 1) кај заемите за реконструкција и модернизација на хотелите и пансионите:

а) заемобарателите што со реконструкцијата и модернизацијата на хотелите и пансионите по-

стигнуваат поголем рентабилитет во однос на вложениите инвестиции;

б) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестицијата;

в) заемобарателите што ќе понудат покус срок за отплатување на заемот;

2) кај заемите за набавка на механизација за приготвување храна и на автомати за самопослужување во угостителските дуќани за масовна исхрана во големите градови и во индустриските центри:

а) заемобарателите што во поголем процент ги намалуваат постојните трошоци;

б) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестицијата;

в) заемобарателите што ќе понудат покус срок за отплатување на заемот.

XX. Понудените срокови за отплатување на заемите за реконструкција и модернизација на хотели и пансиони не можат да бидат подолги од 30 години, а за набавка на опрема за угостителските дуќани за масовна исхрана во големите градови и во индустриските центри не можат да бидат подолги од 10 години.

XXI. Барањето за инвестиционен заем по оваа намена се поднесува најдоцна до 13 август 1956 година.

В. Заеми за потребите на туризмот

XXII. На овој конкурс за давање инвестициони заеми за потребите на туризмот можат да учествуваат:

- 1) народните одбори;
- 2) туристичките стопански организации од поважните туристички места и од главните градови.

XXIII. Покрај земање во обзир на можноста за отплатување на заемот и на понудената интересна норма, при добивањето на заеми ќе имаат првенство кај заемите за набавка на автобуси и на такси-автомобили:

1) заемобарателите во местата каде што е поголем бројот на туристите во однос на постојаниот број на такси-автомобилите и на автобусите што служат за одржување на редовните линии за превоз на патници;

2) заемобарателите што ќе понудат поголемо учество во трошоците на инвестицијата;

3) заемобарателите што ќе понудат покус срок за отплатување на заемот.

XXIV. Понудените срокови за отплатување на овие заеми не можат да бидат подолги од 10 години.

XXV. Срокот за поднесување на барање за заем со елаборатите за оваа намена е 13 јули 1956 година.

О. бр. 69
28 мај 1956 година
Белград

Народна банка

Гувернер,
Војин Гузина, с. р.

319.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и точката 4 одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, а по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка расчитува

XV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема за градежништвото — за следните намени:

- 1) за набавка на железни скелини, на потпирани на конструкцији и на железни и други оплати со цел за замена на дрвото;

2) за набавка на механизирана опрема за занаетчиските работи на високоградбата што се вршат на градилиштето;

3) за набавка на градежна механизација за високоградбата;

4) за набавка на транспортни средства што ќе бидат користени од градежните и градежно-занаетчиските претпријатија исклучиво на работите во високоградбата.

II. На овој конкурс можат да учествуваат градежните и градежно-занаетчиските претпријатија што во полна мерка ја користат постојаната механизација и имаат соодветни стручни кадри за ракување со механизацијата.

Во случај постојната механизација да не се користи во полна мерка поради недостиг на резерви и делови од увозот, Народната банка за таа цел ќе им продава на односните претпријатија потребни девизни средства.

III. Барања за заем на овој конкурс не можат да се поднесуваат за набавка на опрема чие финансирање е веќе започнато од други извори.

Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот односно на гарантот да се обезбедува целосната набавка на опремата за која се бара заемот.

Од средствата на овие заеми не може да се набавува опрема што била употребувана.

IV. Барањето за давање инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а се поднесува на посебен образец на Народната банка, кој може да се добие кај нејзините филијали.

V. Заемобарателот може да понуди интересна норма и во половини односно четвртинки од процент.

VI. Понудениот срок за отплата на заемите не може да биде подолг од 10 години.

VII. Кон барањето за заем се поднесува инвестиционен елаборат врз база на сегашните цени.

Со оглед дека конкурсот се распушува само за набавка на опрема, инвестициониот елаборат содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55 и 54/55), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со означување на вредноста и капацитетот на објектот чија набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал одобрувањето;

2) спецификација на опремата со означување на главните карактеристики, како и со означување на цената за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема) и трошоците на транспортот.

Со оглед на специфичностите на гранката, како и на тоа дека се работи само за набавка на опрема, инвестиционата програма треба да ги содржи разработени оние точки, предвидени со Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма, што и' одговараат на природата на инвестициите за кои се бара заемот и ја покажуваат оправданоста на инвестиционото вложување.

Кон инвестициониот елаборат треба да се дадат и податоците предвидени во посебните образци на барањето за заем на овој конкурс.

VIII. Ако еден заемобарател бара инвестиционен заем за повеќе намени наведени во точ. I од овој конкурс, тој е должен да поднесе посебно барање за заем, со соодветните документи и податоци, одвоено;

1) за градежната опрема и за транспортните средства;

2) за механизацијата на занаетчиските работи и на транспортните средства;

3) за железните скелиња, потпирачите на конструкции и оплатите, со тоа за сите намени за кои се бара заемот да се поднесе една единствена инвестициона програма.

IX. Покрај земањето во оглед на можноста за отплатување на заемот и на понудената интересна норма, заемите ќе им се одобруваат првенствено;

1) за набавка на железни скелиња, потпирачи на конструкции и оплати — на заемобарателите што сразмерно на вложените средства постигаат поголема заштеда на дрво во текот на една година;

2) за механизирана опрема за занаетчиските работи на високоградбата и за транспортните средства — на заемобарателите;

а) кои со новата опрема постигаат сразмерно позначително зголемување на капацитетот на работите;

б) кои нудат поголемо учество во трошоците на инвестициите;

в) кои нудат пократок срок за отплатувања на заемот;

3) за градежна механизација и транспортни средства — на заемобарателите:

а) кои со новата механизација постигаат во однос на бараниот заем поголемо намалување на цените на изработката, имајќи ги во вид цуките на изградбата во 1955 година;

б) кои обезбедуваат подобро користење на новата механизација и намалување на работната сила;

в) кои поповолно ќе ја комплетираат постојната механизација и извршуваат сразмерно поголем обем на работите;

г) кои нудат поголемо учество во трошоците на инвестициите;

д) кои нудат покус срок за отплатување на заемот.

X. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции, како и на Одлуката за определување висината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), корисниците на заемот се должни да депонираат кај Банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриениот заем.

Исто така, корисниците на заемот се должни да осигурат средства и за учество во трошоците на инвестициите за намените означени во точ. I под 1) на овој конкурс (железни скелиња, потпирачи и оплати) во износ од 10%, а за другите намени во износ од 30% од претсметковната вредност на инвестициите.

XI. Заемобарателите се должни кон барањето за заем да и' поднесат на Банката докази за обезбедувањето на гарантниот износ и на учеството во трошоците на набавката што се финансира со заемот.

XII. За заем заради набавка на опрема може да се поднесе барање само ако делот на потребните средства што треба да се подмири од заемот не е помал од 5 милиони динари.

XIII. Заемобарателот е должен за заемот да обезбеди гаранција од околицата, за што поднесува кон барањето потврда од народниот одбор на околицата. Банката може да го услови давањето на заемот и со гаранција на народната република.

XIV. Одобриениот заем заемобарателот ќе може да го користи дури кога ќе ја докаже можноста за набавка на домашна и увозна опрема (врз основа на понуди и сл.)

Ако некоја опрема не може да се набави во земјата, Банката може на заемобарателите на кои ќе им биде одобрен заем за увоз на опрема да им стави на располагање потребни девизни средства.

XV. Барањето за инвестиционен заем со потребната документација и' се поднесува во 4 примерка на филијалата на Народната банка кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка, односно на филијалата на Народната банка на чие подрачје се наоѓа комуналната банка кај заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

Барањето мора да и' се предаде на надлежната филијала во рок од 45 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен лист на ФНРЈ“.

Барањето за заем заради набавка на железни скелиња, потпирачи на конструкции и оплати Народната банка ќе го решава и пред истекот на рокот од овој конкурс, sukcesивно, како ќе бидат поднесувани барањата.

XVI. Во се друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), како и другите важечки прописи.

О. бр. 67

28 мај 1956 година
Белград

Народна банка

Гувернер,

Војин Гузина, с. р.

320.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и точка 2 одделот 3 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1956 година, а по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка распишува

XVI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД СО ЦЕЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за унапредување производството на градежни материјали преку адаптација, реконструкција или проширување на постојните погони, и тоа за следните намени:

- 1) за туланите и керамидниците;
- 2) за погоните за префабрикација на бетонски елементи;
- 3) за каменоломите.

II. На овој конкурс не можат да се поднесуваат барања за заем за нови објекти или за нови погони.

III. Барањето за инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а се поднесува на образец на Народната банка, кој може да се добие кај нејзините филијали.

IV. Заемобарателот може да понуди интересна норма и во половина односно четвртина од процент.

V. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од 15 години.

VI. Со барањето за заем се поднесува инвестициониот елаборат врз база на сегашните цени.

VII. Инвестициониот елаборат треба да содржи:

1) инвестиционата програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55 и 54/55), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма, со означување на вредноста и капацитетот на објектот чија реконструкција се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал одобрието;

- 2) список на сите градежни објекти со означување на вкупната вредност за секој објект;
- 3) главен или идеен проект за секој градежен објект изработен според Уредбата за градежниот проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54).

За инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) во идејните проекти достапно е да се поднесе диспозиционата скица.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како дошле до одделни количини работи.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1956 година;

4) спецификација на опремата со означување на главната карактеристика, како и со означување на цената за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната опрема). Во спецификацијата треба да се изведат и трошоците на монтажните работи.

VIII. Покрај земањето во обзир на можноста за отплатување на заемот и на понудената интересна норма, заеми ќе им се одобруваат првенствено на сние заемобаратели:

1) кои со своето производство решаваат проблеми за снабдување со дефицитарни материјали или заминуваат други дефицитарни материјали;

2) кои сразмерно со вложените средства постигнуваат поголемо намалување на трошоците на производството во однос на трошоците во 1955 година;

3) кои имаат најповолен ефект во однос на платниот биланс (го зголемуваат извозот, го намалуваат увозот или бараат помалу увозна опрема);

4) кои во поголема мерка користат разни отпадоци;

5) кои нудат најголемо учество во трошоците на инвестициите;

6) кои нудат најкус рок за отплатување на заемот.

IX. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заемите за инвестиции, како и на Одлуката за определување висината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), корисниците на заемот се должни да депонираат кај банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриениот заем.

Исто така, корисниците на заемот се должни да обезбедат средства и за учество во трошоците на инвестициите во износ од 20% од претсметковната вредност на инвестицијата.

X. Заемобарателите се должни со барањето за заем да и' поднесат на Банката докази за обезбедувањето на гарантниот износ и на учеството во трошоците на изградбата или набавката на инвестициониот објект.

XI. Барањето за заем може да се поднесе само ако делот на потребните средства што треба да се подмири од заемот не е помал од 5 милиони динари.

XII. Заемобарателот е должен за заемот да обезбеди гаранција од околицата, за што поднесува со барањето потврда од народниот одбор на околицата. Банката може да го услови давањето на заем и со гаранција на народната република.

XIII. Одобриениот заем заемобарателот ќе може да го користи дури кога ќе ја докаже можноста за набавка на домашна и увозна опрема (врз основа на понуда и сл.).

Ако некоја опрема не може да се набави во земјава, Банката може на заемобарателите на кои ќе им биде одобрен заем за увоз на опрема да им става на располагање потребни девизни средства.

XIV. Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот, односно на гарантот, да се обезбедува потполна изградба (набавка) на објектот за кој се бара заемот.

Од средствата на овие заеми не може да се набавува опрема што била употребувана.

XV. Барањето за инвестиционен заем, со потребната документација, и' се поднесува во четири примерка на филијалата на Народната банка кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка, односно на филијалата на Народната банка на чие подрачје се наоѓа комуналната банка кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

Барањето мора да ѝ се предаде на надлежната филијала во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

XVI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), како и другите важечки прописи.

О. бр. 68
28 мај 1956 година
Белград

Народна банка

Гувернер,

Војин Гузина, с. р.

321.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕ Ц Е Н И Е

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ЗА АВИОНСКА ПОШТА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА НАРОДНА ТЕХНИКА

По повом десетгодишнината на работата на Народна техника, на 15 јуни 1956 година ќе се пушти во оптек пригодна поштенска марка од 30 динари за авионска пошта.

Сликата на марката прикажува запчаник, како симбол на техниката, потоа младинец и младинка, со дупчалка и со книга во рацете, што симболира работа и учење. Под овој цртеж, лево, е ознака на вредноста — „30“, а десно е нацртан авион, што означува дека марката е наменета особено за авионска пошта. Од трите страни околу цртежот, до работ од марката, е натписот „10 годишница Народне технике 1956“ — во кирилица, додека под целата слика пишува „Југославија“ — во латиница.

Марката е напечатена двебојно, во карминска и црна боја.

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање поштенски пратки ќе важи до 31 декември 1957 година заклучно.

Бр. 3180
1 јуни 1956 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,

Никола Милановиќ, с. р.

322.

Врз основа на чл. 10 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), Сојузот на угостителските комори на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ НА ХОТЕЛИТЕ И ПАНСИОНИТЕ ВО КАТЕГОРИИ

Член 1

Во членот 12 од Правилникот за разврстување на хотелите и пансионите во категории („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/55) ставот 2 се менува и гласи:

„Ознаката на категоријата има форма на правоаглна таблица во големина 35 X 20 см, на чија сина основа се напишани со букви и бројки во сребренеста боја видот и категоријата на угостителската стопанска организација. Сојузот на угостителските комори на Југославија е должен на угостителската стопанска организација да и ја достави ознаката по донесувањето на решението за категоријата.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 508

16 мај 1956 година
Белград

Сојуз на угостителските комори на Југославија

Го застапува

Генералниот секретар,

Нисим Конфино, с. р.

Претседател,

Крсто Филиповиќ, с. р.

СО Д Р Ж И Н А :

	Страна
311. Одлука за ускладување обемот на инвестициите во 1956 година со расположивите средства на Општиот инвестиционен фонд	457
312. Одлука за ограничување на трошењето и за употреба на средствата од определените фондови во 1956 година — — — — —	458
313. Одлука за учеството на инвеститорите во финансирањето на инвестиции што се врши од Општиот инвестиционен фонд —	458
314. Одлука за одобрување кредити за обртни средства на опитното производство во 1956 година — — — — —	459
315. Решение за измена и дополнување на Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз — — — — —	459
316. Решение за процентите на учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите во стопанството што се финансираат од заемите одобрени во 1956 година од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	459
317. Решение за измена на Решението за определување процентот кој се дава во готово пред користењето на потрошувачките кредити — — — — —	460
318. XIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата, угостителството и туризмот — — — — —	460
319. XV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема за градежништвото — — — — —	461
320. XVI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за унапредување на производството на градежни материјали — — — — —	463
321. Решение за пуштање во оптек поштенска марка за авионска пошта по повод Десетгодишнината на Народна техника —	464
322. Правилник за измена на Правилникот за разврстување на хотелите и пансионите во категории — — — — —	464